




СЕЈШЕЛИ



11дена / 8 ноќи / авион

Сејшели – рај за романтичните души

Архипелагот составен од 115 островчиња сместени во Индискиот океан е вистински дар од природата. Поранешната британска колонија со децении наназад претставува една од најгзотичните и најпривлечните дестинации за туристите од целиот свет, благодарение на фантастичните тропски плажи и интересниот див свет.

Индивидуални поаѓања

Поаѓање: 08.07, 18.08, 08.09.2019

Враќање: 18.07, 28.08, 18.09.2019

1. ден Белград- Доха

Состанок на групата на аеродром Никола Тесла два часа пред лет. Лет за Доха QR232 во 12:15 часот. Слетување во 18.20 часот по локално време.

2.ден Доха- Махе

Продолжување на лет QR678 во 02.00часот за Махе-Сејшели. Слетување во 08:35 часот по локално време. Трансфер од аеродром до хотел. Сместување во хотел. Слободно време за индивидуални активности. **Ноќевање.**

3 – 9ден Махе/Сејшели

Ноќевање во одбраниот хотел на база ноќевање со појадок. Денови наменети за одмор и уживање на плажа. Можност за организирање на факултативни излети до околните острови (Praslin, La Digue)

10. ден Махе – Доха

Појадок. Слободно време се до трансферот за летот . Чекирање на лет за Доха QR 679 во 18.35 часот. Слетување во Доха во 23:10 часот по локално време.

11. ден Доха- Белград

Продолжување на летот QR231 за Белград во 06:55 часот. Пристигнување на аеродромот Никола Тесла во 11: 15 часот

Хотел/услуга Цена на аранжманот/ По лице во 1/2 соба	ЈУЛИ	АВГУСТ	СЕПТЕМВРИ
Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino 3*	799€	939€	745€

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Авионски превоз Белград-Доха- Махе-Доха-Белград
- Трансфер аеродром-хотел-аеродром
- 8 ноќевања во избраниот хотел на база ноќевање со појадок
- Организација и реализација на програмата

Во цената не е вклучено:

- Аеродромски такси 348 евра по лице
- Здравствено осигурување
- Факултативни излети
- Индивидуални трошоци и други неспоменати услуги

Напомени:

Цената зависи од моментално расположливите места на авио компанијата, како и расположливоста на хотелот. Цената може да биде променета без претходна најава, при промена на цените од страна на хотелот.

Цените се изразени во евра. Плаќањето е исклучиво во денари во денарска противвредност 1€=62 ден.

Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ